

Ваквата мерка претставува силен инструмент за борба против корупцијата и со неа ќе бидат опфатени илјадници прописи, законски и подзаконски акти, уверенија, овластувања и дозволи, креирани во текот на изминативе 15 години, а кои го оптоваруваат работењето на граѓаните и на стопанските субјекти.

Станува збор за една од најкрупните економски реформи најавувани во предизборната програма на владејачката гарнитура, а цел е да се воспостави поедноставен систем и да се зголеми ефикасноста на администрацијата.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

КОНЕЧНО СТОПАНСТВЕНИЦИТЕ ЌЕ СЕ ОСЛОБОДАТ
ОД "ТРКАТА" ПО ИЛЈАДНИЦИ ПРОПИСИ, ЗАКОНСКИ И
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ, УВЕРЕНИЈА И ОВЛАСТУВАЊА

КОНЕЧНО "БЕСКРАЈНА

Македонскиот синдром кој веќе 15 години упорно ги одбиваше инвеститорите, пресликан преку огромното и најчесто непотребно администрирање, дури и за најбаналните работи, конечно е пред својот крај. Вака накусо може да се протолкува најновиот владин потег, таканаречен "гилотина" за непотребните бирократски процедури на кои наидуваа компаниите во текот на своето работење во земјава, а какви што западниот свет "ниту видел ниту слушнал".

Поточно, Владата почна да ја спроведува т. н. "регулаторна гилотина" или, како што најави вицепремиерот Зоран Ставрски, една од најкрупните економски реформи најавувани во предизборната програма.

"Проектот значи кастрење на бирократијата во сите сегменти од работењето, но и силен инструмент за борба против корупцијата. Со него ќе бидат опфатени илјадници прописи, законски и подзаконски акти, уверенија, овластувања и дозволи, креирани во текот на изминативе 15 години, а кои го оптоваруваат работењето на граѓаните и на стопанските субјекти", изјави Ставрски.

Според него, "гилотината на прописите" стартува веднаш, а ќе трае девет месеци. Цел е да се воспостави поедноставен систем и да се зголеми ефикасноста на администрацијата.

ДВЕ ФАЗИ

Спроведувањето предвидува две фази во чии рамки ќе се изврши ревиизија на целата регулатива. Во првата фаза, која треба да заврши до крајот на февруари идната година, владин Комитет, како највисоко политичко тело, ќе работи со министерствата за да дефинира кои прописи постојат, кои од нив се потребни, а кои излишни. За порелевантно добивање на информациите редовно ќе се остваруваат контакти со бизнис заедницата, со двете стопански комори, со Советот за конкурентност и со Советот на странски инвеститори, но и со претставници на граѓаните.

"Со вкрстување на податоците од двете страни, од почетокот на март до јуни следната година ќе ги прочистиме

предлозите. Крајната фаза ќе биде поднесување амандмани и измена на законите", потенцира Ставрски.

Дел од проектот е и изготвувањето на веб-страница која ќе го содржи единствениот национален регистар на регулативи.

Регистарот ќе биде компилација од сите прописи кои ќе се утврдат како потребни. Сè што ќе биде влезено во документот ќе биде обврзувачко за бизнисите и за граѓаните. Според него, истовремено администрацијата нема да бара ништо што е надвор од регистарот.

На тој начин, во реалниот живот "регулаторната гилотина" ќе ги растовари стопанството и граѓаните од огромната бирократија, што досега беше една од клучните пречки за развој на економијата.

Од целиот зафат, според министерката за економија, Вера Рафајловска, се останати уште две реформи кои, исто така, се усвоени на владина седница. Станува збор за измените и за дополнувањата на законите за трговски друштва и за едношалтерски систем.

ТРЕЊЕ НА НЕПОТРЕБНОТО АДМИНИСТРИРАЊЕ ЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ

Измените на Законот за трговски друштва предвидуваат укинување на минималната основна главнина при основање на друштвата со ограничена одговорност. Тоа значи дека при основањето нема да мора да се уплатат парични средства, но оваа обврска ќе треба да се исполни во рок од една година.

"Регистрацијата на новоформираните друштва ќе се врши во рок од три дена, еднакво ќе се третираат сите акционери, во надзорните одбори наместо правни ќе бидат назначувани физички лица за да се зголеми одговорноста на одборите, како контролен орган. Надзорните одбори ќе бидат обврзани да заседаваат четири пати во годината, а не само еднаш како досега, пред завршната сметка", објасни Рафајловска.

Покрај ова, друга позначајна новина

е тоа што за неисплатената дивиденда во рок од девет месеци ќе се пресметува затезна камата. Централниот регистар, пак, ќе ги укине сите друштва кои не се активни, односно компаниите кои не ги потврдиле податоците за нивното постоење, што е законска обврска.

На тој начин, Ставрски потенцира дека спроведувањето на ветените реформи ќе треба да го подобри деловното опкружување.

Ваквите одлуки драстично ќе ги подобрат бизнис климата во Македонија и однесувањето на државните органи кон приватниот сектор.

РЕАКЦИИ

Ваквата владина акција, нормално дека не можеше, а да не најде на реакции кај дел од домашните експерти. Не-

Покрај ова, болна точка претставува и бројот на административците.

"Дали ние имаме политичка волја и дали имаме подготвеност кај водечките гарнитури да направат ред, да се соочат со последиците или ние треба да добиеме уште една бригада на невработени", изјави Хајредини.

Проектот "регулаторна гилотина на законите и на прописите" власта го оправдува со адут дека ќе ја олесни бирократијата и ќе ја намали корупцијата.

На ваквите реакции од експертите, вицепремиерот Зоран Ставрски одговара дека овие реформи не значат намалување на бројот на вработени, туку само поефикасно работење на администрацијата, идентификуваните слабости во системот да бидат елиминирани и граѓаните и бизнис заедницата да добијат услуги од администрацијата за кои таа е платена.

Колку за илустрација, од Буџетот плата земаат 70.000 лица - 10.000 државни службеници, вработени во министер-

КРАЈ ЗА ТА" БИРОКРАТИЈА



**РЕФОРМИТЕ НЕ ЗНАЧАТ
НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ
НА ВРАБОТЕНИ, ТУКУ САМО
ПОЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА
АДМИНИСТРАЦИЈАТА**

кои од нив веднаш изразија сомневање дека попушта е интервенцијата на законите, ако нема кастрење на администрацијата.

"Проблемот не е во квалитетот на законите, туку во нивното спроведување", потенцираат тие.

Вака одредени експерти го коментираат потегот на власта да ревидира околу 3.000 закони и прописи, за кои смета дека ја отежнуваат бирократијата. Според Џевдет Хајредини, ексминистер за финансии, проблемот е многу поголем. Ако сака реформи тогаш власта треба да ја напушти практиката на партизација.

"Партиите кои доаѓале на власт или кои се подготвувале да дојдат, секогаш на своите активности можат нешто да им ветат и да ги остварат ветувањата, да ги вработат само во државната администрација", вели Хајредини.

Една од клучните забелешки на Европската унија и во најновиот извештај за Македонија беше токму партизацијата која зафати дел од институциите и по последната промена на власта.

ствата и 60.000 во јавната администрација - судството, образованието, науката. Нивните плати годишно Буџетот го чинат околу 390 милиони евра.

ПОДДРШКА ОД СТОПАНСТВОТО

Наспроти ваквиот став на дел од експертите, стопанствениците масовно и веднаш на Владата ѝ изразија поддршка во спроведувањето на ваквата мерка, која сосема непотребно и за најмала интервенција им одземаше голем дел од нивното време.

Сојузот на стопански комори ССК ги поздрави чекорите на Владата, кои таа ги презема во однос на отстранувањето на бирократските пречки и нелогичните закони со т.н. "бирократската гилотина". Со нив директно ќе атакуваат на анулирање на коруптивните појави на најниските нивоа, а заедно со веќе најавените реформи во даночниот систем ќе придонесат за сузбивање на сивата економија.

Економија

Никола Ефтимов, извршен директор на ССК, вели дека кастрењето на бирократските процедури го поддржуваат и малите и средните претпријатија.

"Регулаторната гилотина ќе биде големо олеснување за стопанствениците. Сметам дека тоа ќе биде и позитивен сигнал за инвеститорите. Овие потези ја анулираат корупцијата и ќе придонесат за посамоуверен пристап во работата на бизнисмените. Ние апсолутно ќе го поддржаме овој процес и сме на располагање за секаква помош при реализацијата", објасни Ефтимов.

Генерално, бизнисмените се воодушевени од идејата на Владата да укинува дозволи и да менува закони со кои треба да им се олесни работата.

Зашто тие буквално се презаситени од бирократските процедури кои, како што велат, ги дестимулираат и не им дозволуваат да инвестираат во стариот или во нови бизниси. Тие не гледаат зошто е потребно да плаќаат надоместок кога поднесуваат завршна сметка во Централниот регистар. На банките им пречи што мораат да минат низ долга и скапа процедура во Народната банка за да сменат адреса, па дури и телефонски број во одредена банка.



**НЕМА ВЕЌЕ ШЕТАЊЕ ОД ШАЛТЕР ДО ШАЛТЕР
И НЕПОТРЕБНО ГУБЕЊЕ ВРЕМЕ**

Бизнисмените укажуваат дека има поплаки и на недореченостите и на лошите одредби во Законот за работни односи, Законот за стечај, во Законот за водите и многу други лиценци и дозволи кои се добиваат на пониско локално ниво.


Сличен став имаат и во Стопанска комора на Македонија. Тие ја поздравуваат владината одлука за кастрење на бирократијата и најавуваат целосна соработка и помош при дефинирањето на непотребните и нелогичните бирократски бариери.

MIKROSAM

ЦНЦ МАШИНА ЗА ОБРАБОТКА НА МЕРМЕР, ГРАНИТ, КАМЕН И СТАКЛО

HARMONIA

CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS





ул: Крушевски Пат 66, 7500 Прилеп
Тел. 048 400 100 факс. 048 411 886

MIKROSAM
CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS
info@mikrosam.com.mk

www.mikrosam.com